



This project is funded by
European Union



Финансиска помош на проекти во рамки на проектот:
„Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за зголемување на демократските процеси во Македонија,
Спроведуван од Здружение за одржлив развој - Милиеуконтант Македонија и Здружение на инженери за животна средина - Развојна Програма
Референтен број на проектот: Europe Aid/155322/DD/ACT/MK

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ

Име на проектот: Архус столче

Референтен број на проектот: IPA/2017/393-188/SH-AC; 03-30/2-2

Вкупен буџет на проектот: 595,800.00 МКД; 9.686 EUR

Финансиско учество на Милиеуконтант Македонија: 595,800.00 МКД; 9.686 EUR

Целни групи: Претставници на локалната самоуправа од општина Богданци; Локални граѓански организации од општина Богданци; Студенти на прв и втор циклус на студии на правен факултет од општина Богданци.

Име на организацијата лидер на проектот: Здружение за развој, едукација и еколошка етика - ПОЛИМАТ 13

ПОЛИМАТ 13 работи на создавање на еколошка одржливост со обновливи технологии со ангажирање на вода - клима - енергија - биодиверзитет - почва - соработка - култура. Здружението постои од 2013 година и посветено работи на унапредување на животниот стандард преку едукација, информирање и истражување, како и поттикнување на населението на соработка со локалната самоуправа заради заштита и унапредување на состојбите за поквалитетен живот.

1. ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Општа цел на проектот: Подобрување на управувањето со животната средина преку зголемени знаења и учество на засегнатите страни во носењето на одлуки во општина Богданци.

Специфична цел 1: Креирање на механизам за вклучување на граѓанските организации во процесот на донесување одлуки од областа на животната средина на локално ниво.

Специфична цел 2: Зајакнување на капацитетите на засегнатите страни за имплементација на Архуската Конвенција.



The project implemented by Milieukontakt
Macedonia and SEE Development Program





This project is funded by
European Union

2. АКТИВНОСТИ НА ПРОЕКТОТ

Активност 1: Изработка на Водич за Архуска Конвенција за локални самоуправи;

Активност 2: Застапување за одлука на Совет на општина Богданци за вклучување на ПОЛИМАТ 13 во процесот на консултација и носење на одлуки за прашања поврзани со животната средина – Архус столче.

Активност 3: Организирање на обука за претставници на локалната самоуправа од општина Богданци;

Активност 4: Организирање на обука за студенти на прв и втор циклус на студии на правен факултет и претставници на локални граѓански организации од општина Богданци.

3. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ

Проектот започна на 15 јуни 2020, со времетраење од 6 месеци, до 15 декември 2020.

4. КОНТАКТ ЛИЦЕ

Надица Маџирова, Проектен координатор

Моб: +389 75 393 306

nadicamadzirova@gmail.com

ПОЛИМАТ 13,

ул. Маршал Тито бр. 64, 1484 Богданци, Македонија



The project implemented by Milieukontakt
Macedonia and SEE Development Program

